

На "Скопско лето" и овој пат најзастапена ќе биде музиката со 29 настани, потоа ликовната уметност со 11 изложби, а ќе има и 9 театарски претстави и многу филмови, во рамките на летното кафе кино Парк. Гости од странство ќе има речиси од сите континенти - Шри Ланка, Кина, Велика Британија, САД, Србија, Црна Гора...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Традиционален прв ден од летото, 21 јуни, и овој пат почна во знакот на Фестивалот "Скопско лето". Со симфонискиот концерт на Македонската филхармонија кој се одржа на платото пред Домот на АРМ под диригентство на Борјан Цанев, беше отворено 28. Културно лето. Настапија солистите Ана Кондратенко и Владимир Костов - виолина, Паскал Краповски - виолончело, Здравко Ангелов - кларинет и Драган Младеновски - труба. Се слушнаа дела од Смукварски, Вивалди, Моцарт, Хајдн, Арбан, Пјацола и Равел. Еден час пред концертот, во рамките на отворањето на годинашната манифестација во "Мала станица", беше отворена и ретроспективната изложба на познатиот македонски сликар, графичар, сценарист, режисер... Вениамин Џаџи Наумов. Следниот ден на Камениот мост и во изложбениот салон Чифте-амам беше претставен дел од творештвото на истакнатиот црногорски скулптор Павле Пејовиќ. Наредните денови следуваа неколку концерти на различни локации, како и претставите "Дуел", "ММЕ кој прв почна", "Вујко Вања", "Три сестри" и "Јонадаб". Во рамките на Скопско лето, прв голем ликовен настан беше промоцијата на електронското издание на книгата - "Лазар Личеноски", која ја издава Градската библиотека "Браќа Миладиновци" од Скопје и издавачката куќа "Гурѓа" со Кинотеката на Македонија, во соработка со "Вардар филм". Во рамките на промоцијата во Даут-пашиниот амам е поставена и изложба на дела од Лазар Личеноски.

Во програмата во театарскиот дел се предвидени три премиери - мултимедијалниот проект "Андерграунд", проект на МОБ, театарските претстави "Ин-



ЖИВОСТА НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА МЕТРОПОЛА

"И овој пат ја задржавме тенденцијата со веќе проверена, разновидна културно-уметничка програма да го задржиме реномето на манифестацијата, која од поодамна ги помина своите културни граници. Повторно се анимирани нови културни простори во Скопје, а сè со цел во текот на летото да се задржи живоста на нашата културна метропола", истакна директорот на Дирекцијата за култура и уметност, организатор на "Скопско лето", Никола Глигоров.



дија, Индија" во режија на Младен Крстевски и "Семеен викенд" во режија на Мите Грозданов, и двете копродукции со Фестивалот "Стоби", градот Штип, односно театарот "Македонија".

За музичките фанови на блузот и

овој пат (на 3 и на 4 јули) ќе го има "Blues & soul" фестивалот на кој, покрај американските и британските ѕвезди, ќе настапи и Влатко Стефановски, со своето трио за кого "блузот е неодминлива лектира за секој гитарист".